

Врз основа на членот 158-s, точка 1) и членот 74, точка б) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе:

ПРАВИЛНИК

за изменување на Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување

Член 1

(1) Во Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување (“Службен весник на Република Македонија” бр.64/2011), во член 18 се врши исправка во нумерацијата на ставовите, односно наместо нумерирањето на седумте ставови со постојните броеви (1), (2), (1), (2), (3), (4) и (5), се заменува со броевите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 2

(1) Во Прилогот кон Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва за осигурување, “Образците ВТР и ВМР ” се заменуваат со нови “ Образци ВТР и ВМР ” кои се дадени во Прилог на овој Правилник и се негов составен дел.

Преодни и завршни одредби

Член 3

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на кварталните извештаи за третиот квартал за 2014 година.

Бр. 554/6
14.08.2014 година
Скопје

Претседател на Советот на експерти на
Агенцијата
д-р Климе Попоски

Образец ВМР

(група)
 (назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

ВТР: Вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви

	Број	мкд		
		Дозволен % 1	Остварен износ 2	Остварен % 3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%		0.0%
Депозити во банки ко имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%		0.0%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	I3	80%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија на домашниот пазар	I4	80%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0.0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0.0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0.0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0.0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%		0.0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0.0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0.0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0.0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0.0%
Друг вид на вложување согласно правилата на АСО, под услов тоа да не е во спротивност со став 2 од член 89 од ЗСО	I16			0.0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0.0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 6 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7, точка 9 и точка 10 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно доволени вложувања на средства	III	0
Вкупно нето технички резерви	IV	0
Резерви за преносни премии	IV1	
Резерви за бонуси и попусти	IV2	
Резерви за штети	IV3	
Други технички резерви	IV4	
Еквализациона резерва	IV5	
Разлика (IV-III)	V	0

Образец ВМР

(група)
 (назив на друштво)
 (период)
 (тековна година)

ВМР: Вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва

МКД

	Број	Дозволен %	Остварен износ	Остварен %
		1	2	3
Видови дозволени вложувања	I			
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	I1	3%		0.0%
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ	I2	60%		0.0%
Хартии од вредност издадени од НБРМ	I3	80%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии од вредност издадени или за кои гарантира Република Македонија на домашниот пазар	I4	80%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии од вредност кои ги издаваат или за кои гарантираат единиците на локалната самоуправа на РМ	I5	10%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I6	35%		0.0%
Обврзници и други должнички хартии со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I7	5%		0.0%
Акции со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ	I8	25%		0.0%
Акции со кои не се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во РМ, ако нивен издавач е правно лице со седиште во РМ	I9	5%		0.0%
Удели во трговски друштва во РМ	I10	5%		0.0%
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	I11	20%		0.0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I12	20%		0.0%
Долгорочни обврзници и други долгорочни хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I13			0.0%
Акции чиј издавач е странско акционерско друштво со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земјите членки на ЕУ или земјите членки на ОЕЦД	I14			0.0%
Удели на инвестициски фондови со кои се тргува на регулиран пазар на хартии од вредност во земја членка на ЕУ или земја членка на ОЕЦД	I15			0.0%
Аванси	I16			0.0%
Вложувања кои не се предвидени со Правилникот	II			0.0%

НАПОМЕНА: Вложувањата од точка 6 и точка 8 од оваа табела не смеат да надминат 5 % кај ист издавач и вложувањата од точка 7, точка 9 и точка 10 од оваа табела не смеат да надминат 1 % кај ист издавач.

Ставка	Број	Износ
Вкупно доволени вложувања на средства	III	0
Вкупно математичка резерва	IV	0
Разлика (IV-III)	V	0